


**Т. М. ПАВЛОВСКИ**



УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА — СКОПЈЕ



**ПАВЛОВСКИ  
МИНО  
ТАКИ  
СЛИКИ**



Таки Павловски ѝ припаѓа на онаа генерација современи македонски уметници, која се формира во последните десеттина години.

Кон неговата активност не може да се прииде на традиционален начин, бидејќи неговата ориентација, заедно со одредена група уметници од младата генерација, произлегува од овој дел на современата уметност, која слободно може да се нарече меѓународна авангарда. Таквата ориентација на ликовните уметници не е случајна, таа произлегува од различните проблеми што се поставувале пред современиот уметник и човек, а за нас таквата ориентација значи внесување нови ликовни концепти што го динамизираат процесот на создавањето на нашата современа уметност.

Уште во 1913 година во уметноста се достигнала нулта точка на предметноста: црн квадрат на бела површина, слика која за првпат ја афирмировала својата самобитност и самостојност. Таа е ослободена од податоците на видливата стварност и го изразува она што

е невидливо, но не и помалку реално. Облиците не произлегуваат од нешто што е видено во природата, тие се ослободени од сите предметни асоцијации, боите не се бои на нешто, тунубои сами по себе, чисти пластични мотиви со кои сликарот гради нова пластична стварност. Во тој контекст општата универзализација на уметноста и вистинските вредности се наоѓаат во овој тек, во кој се вклучени сите „општи“ движења, а секое такво движење се збогатува и се проширува (посебно во помалите средини) со некој индивидуален квалитет.

Најновите тенденции на Таки Павловски се остварени, најпрвин, во делата прикажани на една поранешна изложба, во 1972 година, кога одговарајќи на потпиците на таканаречената „нова абстракција“ ги создал своите слики од неколку обоени површини со што создавал одредени просторни односи и специфични мотиви на урбаната природа. Во своите достигнувања Таки Павловски утврдил начело на „чиста композиција“ што ја дефинирал како пластично единство на правоаголна рамнина што содржи боја. Редуцирајќи ги елементите оди кон сè поголем интерес за рамнина, издвојувајќи ја на едно доминантно поле, многу често на црна или бела заднина, со што постигнува известна илузиирана просторност.

Потоа настапил поелоквентен период, преземајќи некоја асоцијативна функција. Главно тоа е сè уште урбан пејзаж или предел, но не во класична

смисла, без вообичаените симболи и предмети, транспонирајќи го во сопствена визија и реалност. Извесен графизам, односно еден сплет на линии му даваат облик на животот на сликите на Павловски и претставуваат низа одредени асоцијативни поими, со што се добива известна динамичност во содржината, а сликаната се чини полесна и попрозрачна. Во таа синтеза на просторната артикулација, уметникот врши идентификација со колористичката структура во која доминираат силни контрастни бои: жолтата, зелената, портокаловата. Кај резултат на ваквата постапка, авторот намерно ја напушта емоцијата и чувството за да влезе во еден рационален и одреден свет, со што поранешната композициска форма ја води кон поурамнотежени односи.

Очигледно е дека со внесувањето на таквите дивергентни елементи, Павловски настојува да постигне положен состав на сликаната, а тоа се моменти на „новата фигурација“ многу чести и типични.

И на крајот може да се рече дека: „Уметникот мора да претстапува, не во смисла да претсакнува идни работи, туку на свеќјата публика и по цена на нејзино незадоволство, да и ги раскаже тајните на сопственото срце. Неговата работа како на уметник е слободно да збэрнува, искрено да каже сè...“ (Р. Дж. Колингвуд).



## БИОГРАФИЈА

- 1939 Роден во Желин — Костур  
Се школувал во Желин, Ќрквеница, Бела Црква и Валандово.  
1959 Завршил средно уметничко училиште за применета уметност во Скопје  
1964 Завршил Академија за применета уметност во Белград.  
Студиски патувања во Будимпешта, Москва, Киев и Ленинград.  
1975 Студиски престој во Парис

## Награди:

Награда на „Нова Македонија“

Адреса:  
Партизански одред 111 влез I/10  
Скопје

### Самостојни изложби

- 1969 Скопје — Центар за култура и информацији  
1972 Скопје — Изложбен салон на ДЛУМ

### Групни изложби

- 1967 Скопје — Есенска изложба на ДЛУМ  
1968 Скопје — Наше минато  
1969 Ферара (Италија) — Современа македонска уметност Скопје — 25 години АСНОМ  
1970 Загреб — Изложба на СУЛУЈ  
Белград — НОВ во делата на југословенските уметници  
Скопје — Моето сакано дело  
Скопје — Јубилејна изложба 25 години АСНОМ  
1971 Скопје — Нашето историско минато во делата на македонските ликовни уметници

Струмица — VIII Струмичка ликовна колонија  
Скопје — VIII Струмичка ликовна колонија

1972 Пiatra Neamc, Jashi (Romaniјa) — Современа македонска уметност

Скопје — Современа македонска уметност, млада генерација II

Битола — Современа македонска уметност, млада генерација II

1973 Рим — 16 современи македонски сликари

1974 Нови Сад — 12 современи македонски уметници

Нуманово — Збратимени уметници

Струмица — XI Струмичка ликовна колонија

Скопје — 30 години ДЛУМ

1975 Скопје — Збратимени уметници  
Крушевач — XI Струмичка ликовна колонија Скопје — Цртеж 75

1975/76 Белград — Македонски млади уметници

Од 1967 година редовно учествувал на сите изложби на ДЛУМ.


10. **Сенки**, 1973  
масло на платно 61x60  
сигнирано горе десно
11. **Тутуни**, 1973  
комбинирана техника на платно-  
56x67,5  
сигнирано горе лево
12. **Принвечерина**, 1973  
комбинирана техника на платно-  
55x67  
сигнирано горе лево
13. **Запис I**, 1973  
масло на панел 55x31  
сигнирано горе лево
14. **Стар запис**, 1973  
масло на платно 41x33  
сигнирано горе лево
15. **Остатоци**, 1973  
масло на панел 24x30  
сигнирано одзади долу лево
16. **Без наслов III**, 1974  
масло на панел 27x26,3  
сигнирано горе лево
17. **Предел I**, 1974  
масло на платно 40x33  
сигнирано доле лево
18. **Пейзаж**, 1974  
масло на платно 42x42  
сигнирано горе десно
19. **Две тела**, 1974  
масло на платно 57x47  
сигнирано горе лево
20. **Лето II**, 1974  
масло на платно 55x67  
сигнирано горе десно
21. **Предел**, 1974  
масло на платно 40x42  
сигнирано долу десно
22. **Без наслов**, 1974  
масло на платно 42x42  
сигнирано долу десно
23. **Вечер**, 1974  
масло на панел 60x50  
сигнирано горе лево
24. **Порта**, 1974  
масло на платно 100x100  
без сигнатурата
25. **Објект III**, 1974  
масло на платно 100x100  
сигнирано горе лево

## КАТАЛОГ


1. **Проект за градба — почеток**, 1972  
масло на платно 150 x 86  
сигнирано горе лево
2. **Предградие**, 1972  
масло на платно 137 x 127  
сигнирано горе лево
3. **Голем проект**, 1972  
масло на платно 150 x 73  
сигнирано горе лево
4. **Запис**, 1972  
масло на платно 40 x 36  
сигнирано долу лево
5. **Предел I**, 1972  
масло на платно 51 x 42  
сигнирано долу лево
6. **Објент VIII**, 1972  
масло на платно 41x36  
сигнирано горе лево
7. **Ливада**, 1973  
масло на панел 20x30  
сигнирано одзади долу десно
8. **Сејавања**, 1973  
масло на платно 44x42  
сигнирано горе десно
9. **Одсјаи**, 1973  
масло на платно 60x60,5  
сигнирано горе десно

26. **Тихо патување во ноќта**, 1974  
масло на платно 100x100  
сигнирано горе десно
27. **Размислување — гледање I**, 1974  
масло на платно 100x100  
сигнирано долу лево
28. **На сончевата страна**, 1974  
масло на платно  
сигнирано горе лево
29. **Талеа**, 1974  
масло на платно 100x90  
сигнирано горе десно
30. **Што осветлува**, 1974  
масло на платно 55x67  
без сигнатурка
31. **Прво листење**, 1975  
масло на платно 112x122  
сигнирано горе лево
32. **Градење**, 1975  
масло на платно 112x122  
сигнирано горе лево
33. **Голем квадрат — триптих**, 1975  
масло на платно 132x142  
сигнирано горе лево
34. **Голема направа**, 1975  
комбинирана техника на платно  
140x130  
сигнирано горе лево
35. **На село позиција III**, 1975  
комбинирана техника на платно  
90x100  
сигнирана горе десно
36. **Нов пејсан**, 1975  
масло на платно 100x90  
сигнирано горе лево
37. **Летна ноќ**, 1975  
комбинирана техника на платно  
90x100  
сигнирано горе лево
38. **Запис на ѕид**, 1975  
масло на платно 120x110  
сигнирано горе десно
39. **Пролетни води**, 1975  
масло на платно 110x120  
сигнирано горе десно
40. **Светковина**, 1975  
сигнирано долу десно  
масло на платно 107x137
41. **Жито**, 1975  
масло на платно 33x33  
сигнирано горе лево
42. **Имагинарен предел**, 1975  
комбинирана техника на платно  
47x57  
сигнирано горе десно
43. **Силен удар**, 1975  
масло на платно 65x50  
сигнирано горе лево
44. **Пејсан — сеќавања**, 1975/76  
комбинирана техника на платно  
100,5x60  
сигнирано горе десно
45. **Во просторот**, 1976  
комбинирана техника на платно  
110,5x60  
сигнирано горе десно
46. **Степен до таму**, 1976  
комбинирана техника на платно  
57x57  
сигнирано горе десно
47. **Откриено поле**, 1976  
масло на платно 47x45
48. **Од детството**, 1976  
масло на платно 45x40  
сигнирано горе лево
49. **Брегови**, 1976  
масло на платно 40x40  
сигнирано горе лево
50. **Од историјата**, 1976  
масло на платно 27x27  
без сигнтура
51. **Последниот предмет**, 1976  
масло на платно 27x25,5  
сигнирано горе лево
52. **Дел од пејсанот**, 1976  
масло на платно 27x25,5  
сигнирано горе десно
53. **Стара приказна**, 1976  
масло на платно 27x27  
сигнирано горе тево
54. **Изгубениот пејсан**, 1976  
масло на платно 40x40  
сигнирано горе лево
55. **Порта, I** 1976  
масло на платно 40x40  
сигнирано одзади десно
56. **Пејсан II**, 1976  
масло на платно 27x25  
сигнирано горе лево
57. **Жито**, 1976  
масло на платно 27x27  
сигнирано горе десно
































## БИБЛИОГРАФИЈА

- 1970 — Љубица Дамјановска, три ликовни изложби, Културен живот број 10, Скопје  
Прва самостојна изложба на Таки Павловски, Нова Македонија, 10. VI 1970, Скопје  
Т. Ш. Прва самостојна изложба на Таки Павловски, Вечер, 11. VI 1970 Скопје  
М. Арсовски, Изложба на Таки Павловски, Млад борец 30. VI 1970 Скопје

Борис Петковски, Три изложби во Скопје — Таписериите на Душко Стојановски, Таки Павловски и Танас Луловски Нова Македонија 6. VII 1970 Скопје

Прва самостојна изложба на Таки Павловски (Центар за култура и информации) Нова Македонија 10. VI 1970 Скопје

1972 — Абациева Соња Димитрова, — За младата генерација на современи македонски уметници, по повод изложбата Млада Генерација II во МСУ, Современост број 5

Абациева Димитрова Соња, Спокој и по некој грч во просторот II самостојна изложба на Таки Мино Павловски во Салонот на ДЛУМ, Современост број 9—10

Македонска ликовна уметност во Романија, Вечер 11. IV 1972 Скопје

Ташко Ширилов, Во постојан постадион, современи македонски уметници во СР Романија, Вечер 29. IV 1972 Скопје

Соња Абациева Димитрова, Млада генерација (изложба во МСУ) Нова Македонија 14. V 1972 Скопје

Богдан Мусовик, Уметноста на младата генерација Млад Борец 22. V 1972 Скопје

Т. Ш. Универзалниот проблем на просторот, Самостојна изложба на Таки Павловски, Вечер 17. X 1972 Скопје

Н. Митреска, За интимата на прастрагнатото секојдневие, самостојна изложба на Таки Павловски, Нова Македонија 18. X 1972 Скопје

Б. Мусовик, Сликарството на Таки Павловски, Вечер 20. X 1972 Скопје

Соња Абациева Димитрова, Спокој и по некој грч во просторот, самостојна изложба на Таки Павловски, Нова Македонија 29. X 1972 Скопје

Мира Марин, Изложба — Таки Павловски, Студентски збор 30. X 1972 Скопје

Ташко Ширилов, Подем на македонската култура во странство, Современа македонска уметност во Романија, Вечер 28. XI 1972 Скопје

Соња Абациева Димитрова, Вриенк на конфликти, Комунист 17. XI 1972 Скопје

Абациева Димитрова Соња, предговор за каталог, Се случува нешто на распакето на просторот, 1972 Скопје

Соња Абациева Димитрова, предговор за каталог за изложбата Современи македонски уметници — млада генерација II во МСУ 27. IV — 25. V 1972

1973 — Љубица Дамјановска, НОВ и револуцијата во македонското ликовно творештво, Културен живот број 7—8

Абациева Димитрова Соња, Обид за ретроспекција на подсвесното, фантастичното и магичното во современото македонско сликарство, Разгледи број 9

П. Гилевски, Бои и облици, Вечер 4. V 1973 Скопје

1974 — Хумана порака од пријателска Индија, Нова Македонија 23. I Скопје

Т. Ш. 12 македонски ликовни уметници во Нови Сад, Вечер 6. VI 1974 Скопје

Дванаесет македонски уметници излагаат во Нови Сад, Нова Македонија 9. VI 1974 Скопје

М. Арсиќ, Фрагмент ликовних збивања — изложба македонске ликовне уметности у Новом Саду, Дневник 18. VI 1974 Нови Сад

Заврши XI струмичка ликовна колонија, Вечер 22. VIII 74

И. Станоев, Разгранети можности за уметничкото создавање — Струмичка ликовна колонија, Нова Македонија 25. VIII 74

Д. Чапарев, Единаесетта ликовна колонија — Струмица, Нова Македонија, 30. VIII 1974 Скопје

Владимир Величковски, Спектар на ликовни насочености, Нова Македонија, 8. VIII 1974 Скопје

Владимир Величковски, Вреден потфат, Нова Македонија 12. XII 1974 Скопје

Соња Абациева Димитрова, Предговор за каталог за изложбата 12 савремених македонских уметници — Нови Сад 7—27. VI 1974

Паскал Гилевски, Македонски ликовни варијанти, Вечер 14. XII 1974 Скопје

Владимир Величковски, Близка тематска преокупација Нова Македонија 21. XII 1974 Скопје

1975 — XI Струмичка ликовна колонија, Нова Македонија 5. III 75

Павловски, Карадере, Биков, Нова Македонија 13. VI 1975

М. М. Слаб одзив на поканите уметници, Нова Македонија 15. VI 1975 Скопје

Павловски, Карадере и Биков — стипендисти на фондот „Моша Пијаде“ Вечер, 5. VIII 1975 Скопје

П. Бакевски, Во зенитот на Блајче Коневски, Вечер 18. X 75

С. Маринковиќ „Јане“ во Титорад, Вечер 23. X 1975

Изложба на млади уметници од СРМ, Вечер 3. XII 1975

Млади сликари из Македоније, Политика експрес, Београд 13. XII 1975

М. М. Изложба на млади македонски уметници, Нова Македонија 13. XII 1975 Скопје

Македонски уметници во Белград, Вечер 22. XII 1975

Љубица Дамјановска, Предговор за изложбата Македонски млади уметници — Салон музеја савремене уметности, Белград 12. XII 1975 — 12. I 1976

- издавач  
**Уметничка галерија**  
**Даут пашин амам**  
91000 Скопје  
телефон 33-904  
пошт. фах 278
- одговорен уредник  
**Родна Менкова**
- предговор  
**Вера Даниловиќ**
- библиографски податоци  
**Вера Даниловиќ**
- избир на детата  
**Вера Даниловиќ, Тани Павловски**
- постановка на изложбата  
**Вера Даниловиќ, Тани Павловски**
- опрема на каталогот и каталог  
**Тани Павловски**
- фотографии  
**Стојан Петровиќ**
- печатница  
ООЗТ „Гоце Делчев“ — Скопје  
тираж: 400



УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА — СКОПЈЕ

